

Living the Lotus

3
2021

VOL. 186

Buddhism in Everyday Life

Есеј на основачоѝ

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Живеејќи го Лотосот Број 186 (Март 2021)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Кеиџи Акагава
Едитор: Кемсуке Осада
Цопс Едитор: Александар Димовски
**Уредувачкиот тим на Меѓународното
Ришо Косеи Каи**

Дури и неволјите се благослови од Будата

Некои луѓе имаат навика да кажат, “Ох, проколнато да е!” кога и нешто да се случи. Јас го правам спротивното. Кога и да се сретнам со проблем, јас си велам себеси, “Сега нештата станаа интересни!” Јас мислам дека разликата помеѓу овие две реакции е многу важна.

Кога вие мислите, “Ох, проколнато да е,” вие избегнувате да се соочите со проблемот. Ако, од друга страна, вие се одлучите преку кажување на себеси, “Ајде да го направам ова!” вие ќе бидете способни да превземете акција веднаш. И кога еднаш вие скокнете во акција вие секогаш ќе го најдете патот. Ова, за возврат, ви помага да стекнете самодоверба.

Како што ние ја славиме годишнината од основањето на Ришо Косеи-каи, Јас се навраќам во мислите во времето кога јас учев од мојот учител, Суkenoбу Араи, дека Будизмот е Патот кој го згаснува страдањето. Јас липав од возбуда затоа што го најдов учењето кое може да ослободи од сето страдање. Клучот за ова е сметањето на незгодните состојби Ѓ ситуации кои се неповолни за вас Ѓ како благослови од Будата, и учење да се прифатат тие како поволни околности.

Јас пристапував кон се од оваа гледна точка. Ако вие неможете да ги гледате нештата на овој начин, јас не мислам дека вие можете вистински да се сметате себеси како личности на верба. Јас би сакал водачите на Ришо Косеи-каи, особено, да го запишат ова длабоко врз нивните срца.

Никјо Нивано, Каисо зукан 10 (Косеи Издавачка куќа, 1997), стр. 26-27

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



President's Message

Умот на верување и доверба

Поч. Ничико Нивано
Претседател, Ришо Косеи-каи

Гледањето на луѓето од гледната точка на Будата

Да цитирам поема од поетот од осумнаесетиот век Матсуока Сеира (1740-91), “Со промената / Доаѓа смееше / Помешано со солзи.” Фактот дека промената создава и тага и радост остана непроменет од Едо ерата до сега шниот ден. Ова е можеби особено вистина во рана пролет, кога многу организации и бизниси во Јапонија поминуваат низ промени на персоналот.

Ришо Косеи-каи исто така поминува низ редовни промени на персоналот, иако во различно време во годината. Во нашата организација, тие промени се детерминирани со комитет за персонал Ѓ како тие видени во владините агенции Ѓ кој извршува годишни анализи на тимовите на вработените. Ова е заради тоа што ако некоја особена личност, како јас самиот, би бил единствено одговорен за надгледување на човечки ресурси, личните чувства можат да влезат во игра. Ние сите имаме умови на обични човечки битија, што значи дека ние имаме тенденција да бидеме заведени од тоа дали некој ни се допаѓа или не. Ние исто така имаме тенденција да ги вреднуваме другите преку употребување на етикети базирани на гласини или предрасуди. Се разбира, ова не е гледање на луѓето од Будина гледна точка. Иако ние учиме дека ‘секој поседува буда природа,’ што значи дека сите живи битија, без исклучок, ја имаат истата суштина како Будата, ако нашата верба нема достигнато повисоко ниво, ние стануваме заглавени во погледот на обичните човечки битија.

Понатаму, ние ги поседуваме истите карактеристики кои ги гледаме во другите: ние сме исти како нив одвнатре. Важно е да размислиме за ова пред да закачимо пристрасни етикети на луѓето. Со други зборови, ако ние гледаме на некој и мислиме “Колку одвратна личност”, ова значи дека ние самите имаме одвратна карактерна особина.

Во поглавје 22 од Лотос Сутрата, “Доверување”, Будата ги прашува бодисатвите да ја поделат Лотос Сутрата со сите живи битија за да тие бидат способни да имаат среќа. Тогаш тој ги доверува бодисатвите со тоа. Ако ние можеме да ги видиме и да им веруваме на луѓето како Будата што ги видел и им верувал на бодисатвите, ние ќе имаме мир на умот Ѓ не само кога промени на персоналот се случат на нашето работно место, но во сите околности. Навистина, да се биде способен да се гледа на луѓето со верување и доверба, исто како што Будата направил, е само по себе достигнување на голема заслуга.

Доверувањето на Шаќјамуни и желбата врз која Ришо Косеи-каи беше основано

Во ерата како оваа во која инциденти како измамници усмерени кон постарите причинуваат јавна галама, може да изгледа невозможно да се има доверба во некогo само затоа што “секој поседува буда природа.” Во овој смисол, јас се надевам дека најмалку ние самите нема да ги лажеме луѓето или да зборуваме лошо за нив, и ќе продолжиме да градиме доверба.

Кинескиот карактер за “доверба” (信) е напишан со комбинирање на карактерите за “личност” (人) и “збор” (言). Заради тоа, зборовите на личноста, кои се израз на неговиот или нејзиниот ум, треба да бидат искрени. Карактерот за “збор” исто значи “живот,” означувајќи и манифестација на универзумот, боговите, и будите исто како и фактот дека кога ние си веруваме еден на друг, ние сме способни да размениме зборови кои се исполнети со живот. Зборувајќи со искреност е важно, затоа што тоа води кон наша доверба во другите луѓе и нивна доверба кон нас. Без оглед колку очигледно ова може да изгледа затоа што ние обичните човечки битија неможеме да веруваме така лесно, тоа служи како важно потсетување да обрниме внимание на тоа што зборуваме.

Зборувајќи за верба и доверба, ние членовите на Ришо Косеи-каи ја рецитираме даимоку, насловот на Лотос Сутрата, секој ден. Ова е сосема исто како да земаме завет дека веруваме дека сите луѓе можат да станат буди и можат да имаат среќа, и дека ние ставаме доверба во делувањето на боговите и будите. Поч. Литсуо Фуџии (1898-1992), главен проповедник на Јодо сектата, рекол, “Моето тело, кое јас го доверив на Амида, е мирно и јако. Затоа повторно денеска, јас ќе живеам светло со Амида.” Надминувајќи ги зборовите на Поч. Фуџии за значењето на даимокуто, јас мислам дека без оглед во кој временски период или околности сме ние, духот на светло живеење доаѓа извирајќи.

Уште од основањето на Ришо Косеи-каи, еден од принципите на нашата верба е дека веднаш штом нови членови ни се придружат, тие се дисеминатори на вербата. После се, делејќи ја вербата е тоа што ни беше доверено од Шаќјамуни - чија желба е среќа на сите Ѓ и основачот Нивано, кој рекол дека што и да направиме ние членовите, тој имал целосна верба во нас. Затоа, над се друго, ајде да бидеме сигурни дека ние одржуваме позитивна рамка на умот, и да ги продлабочиме врските на доверба која нè поврзува нас со боговите, будите и другите луѓе.

(Од Косеи, Март 2021)

Тројната Лотос Сутра

Резиме и клучни точки за секое поглавје

Никио Нивано



Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма Поглавје 24 Бодисатвата Чудесен Звук

Посетата на Бодисатвата Чудесен Звук на Саха светот

Ова поглавје почнува со емитирањето на Шаќјамуни на зрак на светлина Ѓ светлото на мудроста Ѓ од испакнувањето на врвот на неговата глава и исто од праменот на бела коса помеѓу неговите веѓи. Ова светло продира во растојанија далеку на истокот, кон подрачје наречено Украшено со Чиста Светлина, каде има буда наречен Мудрост на Чисто Цветно Созвездие Крал. Верникот, Бодисатвата Прекрасен Звук, му се обратил на овој буда, објавувајќи дека тој сака да оди во саха светот да го обожува Шаќјамуни Буда и да зборува со големите бодисатви таму.

Будата Мудрост на Чистото Цветно Созвездие Крал се согласува, но го предупредува Прекрасен Звук да не го гледа саха светот како инфериорен или да го потценува. Тој додава дека, споредено со неговото и телото на Прекрасен Звук, телата на Будата и сите негови бодисатви се така мали да може да се падне во искушение да се потценуваат, и дека затоа што тоа би било озбилна грешка, Прекрасен Звук треба да води грижа да не ги обезвреднува. Илустрирајќи го тоа, тој укажува дека неговата сопствена огромна висина и таа на Прекрасен Звук, заедно со телото на Прекрасен Звук од раскошно злато, ќе направат да земскиот Буда и бодисатвите изгледаат мали и навистина незначајни.

Прекрасен Звук го уверува Мудрост на Чисто Цветно Созвездие Крал дека тој нема да го потценува саха светот, и, после различни припреми, тој пристигнува на Божанскиот Орловски Вис каде тој се поклонува себеси пред Шаќјамуни и го поздравува со почит. Тој тога ш прашува дали Светски-Почитуваниот ќе му овозможи нему да го види Татхагатата Обилни Богатства. Веднаш откако Шаќјамуни го проследува ова барање, Обилни Богатства се појавува и го фали Прекрасен Звук за неговото доаѓање да му оддаде почит на Шаќјамуни.

При ова, Бодисатвата Доблест на Цветето го прашува Шаќјамуни во врска со оваа чудна појава. Шаќјамуни одговара дека во минато време, Прекрасен Звук оддал почит кон будата наречен Крал Грмеечки Облак со стотина илјади видови на музика и понуди на осумдесет-и-четири илјади чинии направени од драгоцените седум. Тој објаснува дека Прекрасен Звук го направил ова за дванаесет илјади години, и дека тој ги стекнал тие необични трансцендентни моќи од заслугите на тие понуди. Понатаму, Шаќјамуни објаснува, сегашното тело на Прекрасен Звук во никој случај не е неговото единствено тело Ѓ тој се имал појавено во многу форми на безбројни места да го разјасни учењето на живите битија.

Сите се длабоко импресионирани, и Прекрасен Звук, имајќи ја употполнето неговата мисија, се враќа со неговата придружба во неговото сопствено подрачје, каде поглавјето завршува.





Напорите да се донесе идеалот во реалност

Подрачјето Украсено со Чисто Светло во ова поглавје го претставува идеалниот свет. Идеалот, се разбира, е креација на умот, место на сјаечно светло, со буда и бодисатви со гигантски пропорции и надминувачка убавина. Реалниот свет, саха-светот, е тешко споредлив, бивајќи непријатно место каде будата и неговите бодисатви се жално мали во телото.

Сепак, внимателен за советот од Будата Мудрост на Чисто Цветно Созвездие Крал, Прекрасен Звук оддал искрена почит кон Шакјамуни во Саха-светот. Значењето на ова е дека напорите на Шакјамуни да изгради идеален свет на земјата биле далеку повредни отколку самиот идеал. Се додека идеалот е само нешто нацртано во умот, тоа е само сон. Неговата вредност доаѓа во неговата реализација; во напорот да се донесе идеалот во реалноста. Ова е првата голема лекција во ова поглавје.



Пренесување на прекрасната дарма кон луѓето во светот

Прекрасен Звук исто така свири музика и прави понуда на осумдесет-и-четири илјади чинии направени од драгоцените седум во ова поглавје. Двете вакви дела имаат значење: правењето на музика претставува причинување на Прекрасната Дарма да звучи во срцата на луѓето, додека понудата на така огромна количина на богатство го симболизира преносот на Будините неизбројни учења кон луѓето во светот. Ширењето на прекрасната дарма е секако најголемата понуда која ние можеме да ја направиме кон Будата. Шакјамуни ги демонстрира ова тука, и ова е втората голема лекција во ова поглавје.






Ние сме манифестации на бодисатвата Прекрасен Звук

Постојат безбројни бодисатви Прекрасен Звук во нашата средина. Фактички, ние самите -ако ние ја разјаснуваме Дармата базирана на учењата на Лотос Сутрата Ѓ сме ништо друго освен манифестации на бодисатвата Прекрасен Звук. Ако ние го разбереме ова, значењето на бивањето на Прекрасен Звук во многу тела и разјаснувајќи ја Дармата насекаде исто станува јасно. И зар не е оваа свесност моќен поттик и инспирација да се шири вистинската Дарма! Ова тогаш, е третата голема лекција на ова поглавје.



Ова е Енглески превод на текст кој оригинално се појавил на Јапански во Хокке санбу ксо: Каку хон но арамасхи то сотен, од Поч. Никјо Нивано, основачот на Ришо Косеи-каи (Косеи Издавачка Куќа, 1991 (ревидирано издание, 2016)), стр. 204-8.

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
 Email: dharmasa@rksabuddhistcenter.org
 URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
 TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: kosekaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Tectoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya**Rissho Kosei-kai Ramu****Rissho Kosei-kai Aburkhiln****Buddiyskiy khram "Lotos"**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of the UK**

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: <https://www.rkuk.org>
Facebook: <https://www.facebook.com/rkuk.official>
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>